

СО ПРОГРАМАТА НА МАКЕДОНСКАТА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА СТАРТУВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ УСЛУГИ

Претприемачите од внатрешноста веќе нема да мораат да доаѓаат во главниот град за да поднесуваат барања за кредит. Со програмата на Македонската развојна фондација (МРФП) малите и средните претпријатија ќе можат да се задолжуваат и кај филијалите, во своите градови.

"Со тоа и овој центар на моќ ќе почне да се децентрализира и да се одлучува во мали филијали, и во некои банки како Тутунска, Стопанска, Прокредит, кои веќе го имаат почнато процесот да одобруваат кредити до 30.000



охрабруваме банките за поголеми пласмани надвор од Скопје", вели Клековски.

Од Развојната фондација за 2006 година најавуваат уште многу вакви проекти со што ќе се мобилизираат локалните ресурси, а со тоа ќе се намалат разликите меѓу Скопје и другите градови во Македонија.

Македонската развојна фондација за претпријатија минатата година, преку својата програма за финансиски услуги, пласирала заеми во износ од 3.558.041 евра кон 626 корисници. Од нив, 62 се мали претпријатија кои ко-

КРЕДИТИРАЊЕТО ОД СКОПЈЕ СЕ СЕЛИ НА ЛОКАЛНО НИВО

■ Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ

евра во своите филијали низ Македонија", вели Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, во чии рамки работи и МРФП.

Во Фондацијата сметаат дека децентрализацијата на финансиските услуги е многу важна, зашто најголем дел од кредитите им се даваат на граѓани и на компании во Скопје и тоа мора да се промени.

ХАРМОНИЗИРАН РАЗВОЈ

"Секако дека за кредитите од 3 или од 5 милиони евра и натаму ќе се одлучува во Скопје, но за микро и за малите кредити одлучувањето мора да се префрли во местото на живеење на кредитобарателите. Со овој чекор сметаме дека конечно ќе се намали јазот на користење на кредити од Скопје во спо-

редба со сите други градови во земјава, со што ќе се постигне похармонизиран развој. Затоа е охрабрувачки фактот дека веќе дел од домашните банки одлучувањето за кредитирањето им го пренеле на нивните локални раководители. А токму так-

виот процес ќе придонесе да се намалат регионалните развојни разлики во земјава. Покрај ова, ние ги поттикнуваме, им даваме обука на банкарските службеници надвор од Скопје, зашто мора да има обучени луѓе и низ системот на дистрибуција на кредит ги

Претприемачите од внатрешноста веќе нема да мораат по кредит да доаѓаат во главниот град. Со програмата на Македонската развојна фондација (МРФП) малите и средните претпријатија ќе можат да се задолжуваат и кај филијалите, во своите градови. Со тоа и овој центар на моќ ќе почне да се децентрализира и да се одлучува во мали филијали, и во некои банки како Тутунска, Стопанска, Прокредит, кои веќе го имаат почнато процесот да одобруваат кредити до 30.000 евра во своите филијали низ Македонија.

ГАРАНТЕН ФОНД

Целта на гарантниот фонд е да ги охрабри финансиските институции да пласираат кредити на можни корисници, чии бизниси се лоцирани во поранешните кризни региони, како и за покривање на ризикот за пласирање на кредити на можни корисници кои имаат недостаток на обезбедување.

ристеле заеми до 70.000 евра, а останатите се микро-претприемачи. Гарантниот фонд на МРФП во 2005 година го користеле три претпријатија, со средства во износ од 90.500 евра. Во иднина треба да се стави поголем фокус на кредитирањето на малите рурални општини. Овие податоци се наведени во извештајот за минатогодишното работење на МРФП, што минатата седмица го презентираа раководствата на Фондацијата и на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Според

БИЛАНСНА СОСТОЈБА (во МКД)

	зоб.	реализирано 2005	реализирано 2004
АКТИВА		577,380,698	548,614,189
Готовина	5	4,304,442	29,959,627
Капитален/гарантен фонд/депозит		64,600,720	85,189,500
Заеми во оттек - тип 1	6	1,217,440	4,864,283
Заеми во оттек - тип 2	6	254,979,179	251,942,681
Заеми во оттек - тип 3	6	241,742,785	172,781,362
Должници		9,932,180	3,208,106
Основни средства		603,954	668,632
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		577,380,698	548,614,189
Фонд за заеми		490,000,257	459,923,699
Капитален фонд/гарантен фонд		73,500,038	68,989,418
Размена и информации		2,982,339	2,982,338
Фонд за НФУ		350,000	350,000
Основачки фонд		4,545,058	
Фонд за резерви		859,771	527,319
Вкупно капитал		571,377,691	532,245,455
Доверители		6,003,007	12,445,397
Аванс/обврска по донација за НФУ		-	-
Доверители по обврзници		-	-
Вкупно обврски		6,003,007	16,368,734

структурата на исплатени заеми, најголем дел од средствата се доделени за поддршка на земјоделството. Најмногу заеми се исплатени во

скопскиот регион, по кој следуваат битолскиот и велешкиот. Најголеми корисници на овие заеми се жените, со 62 отсто.

ПРОЕКТИ

МРФП смета дека во иднина треба да се стави поголем фокус на кредитирањето на малите рурални општини, со оглед на тоа што сега концентрацијата на најголемиот дел од кредитите е во скопскиот регион со 25 отсто, информира Татјана Лазаревска од раководството на МРФП.

"Оваа Фондација годинава располага со 2,69 милиони евра за заеми и со 500.000 евра за гарантен фонд. Ќе продолжи и финансиската поддршка на проекти со грантови, со 260.000 евра", најави Лазаревска.

Македонскиот центар за меѓународна соработка, кој раководи со МРФП, во 2005 година поддржал 131 проект, за кои се потрошиле повеќе од два милиона евра. Проектите на МЦМС опфаќале активности, пред сè, во подобрувањето на водоснабдувањето во повеќе општини, образованието кај Ромите, зајакнувањето на граѓанските организации. За проек-

тите од водоснабдувањето МЦМС имала расходи во износ од 29 милиони денари, во образованието 15 милиони денари, за граѓанско општество 35 милиони денари и за меѓународни и меѓусекторски проекти 30 милиони денари.


"Иако немаме законска обврска да го презентираме извештајот, тоа го правиме за да воспоставиме пример за транспарентно работење и вакво однесување на институциите и личностите кои имаат вакви обврски", рече на презентацијата Сашо Клековски.

Годинава МЦМС планира да спроведе 92 проекта, со буџет од 118 милиони денари. Приоритет за организацијата ќе бидат проекти за намалување на корупцијата, сиромаштијата и невработеноста, со посебен акцент на поттикнување на локалниот развој на заедниците и на изготвување програми за развој на граѓанското општество и стратегија за соработка на Владата со граѓанските организации.

Hotel I MPERIJAL



Добре дојдовие



Welcome

